

SsangYong KORANDO, MY23

01.12.2022



	1.5 e-GDi	1.6 e-XDi
Работна зафатнина (ccm):	Turbo petrol 1497 ccm	Turbo diesel 1597 ccm
Број на цилиндри:	4 / 16	4 / 16
Мокност (kw/ks):	120 kw/163 ks@5000rpm	100 kw/136 ks@4000rpm
Вртежен момент (Nm):	280Nm@1500-4500rpm	300 (324)Nm@1500-3000rpm
Максимална брзина (km/h):	194/191 km/h	183 / 181 km/h
Забрзување 0-100km/h (s):	10.9 sec	12.4 sec
Димензии (Д/Ш/В/М) mm	4452 / 1870 / 1620 / 2675 mm	4452 / 1870 / 1620 / 2675 mm
Багажник lit	551 lit	551 lit
Клиренс mm	189 mm	174 mm
Потрошувачка (lit/100km):		
комбинирано	8.5 / 8.8 lit	7.2 / 7.5 lit
Менувач	MT6 / AT6	MT6 / AT6
Гориво:	Бензин	Дизел

Аутомакедонија АД Скопје

16 Македонска бригада бр. 2, Скопје, Македонија
 МБ: 4058097, ДБ: МК 4030947262832
 Тел: +389 2 3103 130, +389 2 3103 131
 automak@automakedonija.com.mk

Цени на модели MY23

Стандарден мотор	Опрема	Цена	Дозволен Опционали
1.5 t-GDi, бензин 163кв, МТ6	ENTRY	24.500 еур	ДА
1.5 t-GDi, бензин 163кв, МТ6	DIGITAL	26.900 еур	ДА
1.6 e-XDi, дизел 136кв, МТ6	DIGITAL	30.400 еур	ДА
1.5 t-GDi, бензин 163кв, МТ6	BUSINESS	28.900 еур	ДА
1.6 e-XDi, дизел 136кв, МТ6	BUSINESS	32.400 еур	ДА
1.5 t-GDi, бензин 163кв, АТ6, 4WD	ULTIMATE	37.900 еур	НЕ
1.6 e-XDi, дизел 136кв, АТ6, 4WD	ULTIMATE	41.400 еур	НЕ

* Моделите ULTIMATE може да се порачаат само со опишаната опрема.

** Ценовникот е со важност од 01.12.2022, Аутомакедонија АД го задржува правото на измена на цените без претходна најава

НИВОА НА ОПРЕМА И ОПРЕМЕНОСТ

ENTRY,

Стандардна опрема – ENTRY,

- ABS систем за кочење со вентилирачки дискови напред и дискови назад
- ESP – електронски програм за стабилност (со TCS & ARP & HBA & HSA & ESS & HDC)
- Систем за предупредување (Систем за помош при напуштање на лента, Систем за задржување во лента, Систем за асистенција на дого светло, Систем за препознавање на знаци, аларм за будност на возач со 2 часовен подсетник за пауза, аларм одржување на дистанца)
- Воздушни перничииња за возач и со-возач, фронтални и странични во седишта напред, воздушни завеси
- Појаси со затегнувачи и подсетник за неврзани појаси на сите седишта
- TPMS – контрола на притисок во гуми
- Рачна паркинг кочница
- Темпомат
- Електро Серво волан со висинско и длабинско прилагодување
- Електрика на прозорци напред и назад
- HYBRID BLADE предни брисачи со сензор за дожд
- Преклопчив клуч, Централно заклучување со далечинска команда.
- Ретровизори со електрично прилагодување, греење
- Ретровизори во боја со интегрирани трепкачи
- Странична заштита околу возило во Црна боја
- Рачки во боја на каросерија

- Црна предна маска
- Долен спојлер црна боја
- Шофершајбана со соларна и звучна заштита
- Штитници за сонце со огледало и осветлување
- Инструмент табла со 3.5" патен инфо дисплеј
- Преклоплива и Делива задна клупа 60/40
- Халогени предни светла
- LED дневни предни светла, LED трето стоп светло, комбинација на задни светла
- LED светла за читање
- Алумински бандажи 17", Гуми 225/60 R-17
- **Седишта Comfort**, седишта платно темна сива нијанса, возачки и совозачко седиште со подесување со наслони за глава
- **Кожен волан со** механичко закочување и команди за аудио
- **Мануелен клима уред**
- **8" SMART AUDIO PACK:** 8" колор дисплеј осетлив на допир, CARPLAY, Android Auto...
- Камера за помош при возење и паркирање наназад
- **LUGGAGE PACK:** мрежа за товар, Прекривка товарен дел
- **Кит за репарација на гума**

DIGITAL

Стандардна опрема – DIGITAL + повеќе од Entry

- **10.25" BLACK TFT** графичка инструмент табла пред возач
- **Комбинација на седишта еко кожа-платно со наклон за рака**
- **Предни седишта со греење**
- **Паркинг сензори напред и позади**
- **LED предни маглени**
- **Автоматски Двезонски клима уред со AirQualitySystem**
- **Кровни шини – сребрени**
- **GLAZING PACK:** Предни прозори со соларна заштита, Дополнително затемнети задни стакла
- **Електрична паркирна кочница со Autohold**

BUSINESS

Стандардна опрема – BUSINESS + повеќе од Digital

- **Хромиран оквир на предна маска**
- **SMART PACK 3:** Старување на возилото на копче, **Keyless отклучување/заклучување на возилото**, Електрични прозори напред -1 допир команда, 2 SMART клуча со преклоп
- **18" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) со гуми 235/55 R-18**
- HD квалитет Камера за помош при возење и паркирање наназад ,
- **NAVI SD card Europe со 9" color display осетлив на допир на централна конзола**
- DUAL MAP опција со пренос на мапите на Дигиталната возачка табла
- **LED COLOR амбиентално осветлување** на предните врати и табла пред совозач во неколку бои,
- **премиум звучници**
- **Безжичен полнач**

ULTIMATE

Стандардна опрема – ULTIMATE + повеќе од Business

- 6-степен AISIN Автоматски менувач (GEN III), со Winter mode
- Педали за измена брзини на волан
- AWD (4x4) погон на сите стркала со 2 режима на работа (Normal, Sport) и LOCK функција на диференцијал
- 19" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) со гуми 235/50 R-19
- CONVENIENCE PACK 1: Мануелен Електрохроматски внатрешен ретровизор, електрични прозори напред-1 допир
- ACC PACK: Интелигентен Адаптивен темпомат со автоматска контрола на брзина, Електрична паркинг кочница, DeLuxe Piano лак Централна конзола
- SAFETY PACK 1: Електронска стабилност - напредна, Дистрибуција на сила и помош при кочење, систем за детекција на возило во слеп агол, систем за детекција на опасност позади возило при напуштање на паркинг
- CHROME PACK: CHROME внатрешни рачки, хромирани заштита на праг на возачка и совозачка врата
- LED HEADLAMP PACK: FULL LED предни автоматски светла со подесување, LED трепкачи на преклопување
- Сончев кров (стандарден): лизгачки и висински подесив со заштитна завеса
- Кожен волан со греење
- 220V претварач на струја на задна конзола (штекер домашна струја)
- POWER TAILGATE PACK 3: Старување на возило на копче, Електрично заклучување на волан, Електрични прозори напред -1 допир команда, Keyless отклучување/заклучување на возило, 2 SMART клуча со преклоп, Електрична задна (гепек) врата со SMART отворање без команда
- SEAT PACK 2: Кожени седишта со наклон за рака, предни седишта со греење и вентилирање, Греење на задни седишта
- AIRBAG за колено, возач
- Патосници
- МЕТАЛИК БОЈА (по избор)

Опционална Изборна Опрема

Дополнителна изборна опрема :	Цена еур
6-степен AISIN Автоматски менувач (GEN III), со педали за измена на брзини на волан	2.000
AWD погон на сите стркала со 2 режима на работа (Normal, Sport) и LOCK функција	2.500
Електрична паркирна кочница со Autohold, DeLux конзола кај менувач	300
17" -> 18" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) & гуми 235/55 R-18	500
18" -> 19" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) & гуми 235/50 R-19	500
17" -> 19" Алумински фелни (DIAMOND CUTTING) & гуми 235/50 R-19	1.000
резервно тркало со гума R-17	500
AIRBAG за колено	200
GLAZING PACK: прозори со соларна заштита, дополнително затемнети задни стакла	200
Кровни шини - надолжни	300
CONVENIENCE PACK 1: Мануелен Електрохроматски ретровизор, електрични прозори напред-1 допир	200

Паркинг сензори напред и позади	400
ACC Intelligent PACK: Интелигентен Адаптивен темпомат, Електрична паркинг кочница, DeLux Централна конзола (САМО СО АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ)	500
SAFETY PACK 1: Електронска стабилност - напредна, Дистрибуција на сила и помош при кочење, систем за детекција на возило во слеп агол, систем за детекција на опасност позади возило со најава при излегување од паркинг место...	500
STYLE PACK: CHROME оквир на предна маска, LED предни магленки	300
CHROME PACK: CHROME внатрешни рачки, хромирана заштита на праг на возачка врата	300
LED магленки напред	300
LED FULL HEADLAMP PACK: LED предни светла со подесување , LED трепкачи	800
Сончев кров Standard: лизгачки и висински подесив со заштитна завеса	800
Товарна даска за поделба на товарен дел	150
Патосници Синтелон	100
Безжичен полнач за телефон	300
110V претварач / 220V претварач на струја	300
Premium Двобонски Автоматски клима уред со AirQuality систем (ION)	500
10.25" FULL DIGITAL инструмент табла пред возач	800
SMART PACK 3: Старување возило на копче, Keyless отклучување/заклучување на возило Електрично заклучување на волан, Електрични прозори напред -1 допир команда, 2 SMART клуча со препознавање (welcome функција)	600
POWER TAILGATE PACK 3: Старување возило на копче, Keyless отклучување/заклучување на возило, Електрично заклучување на волан, Електрични прозори напред -1 допир команда, 2 SMART клуча со препознавање, Автоматска Електрична задна (гепек) врата	1.400
Mood LAMP PACK: LED амбиентално осветлување во предните врати и LED ленти во табла пред совозач	500
9" NAVI PACK: NAVI EUROPE SD card со 9" колор дисплеј осетив на допир, Камера HD за помош при возење и паркирање наназад , CARPLAY, Android Auto....	900
DUAL MAP NAVI + Mood LAMP PACK: NAVI EUROPE SD card со 9" колор дисплеј осетив на допир, Камера HD за помош при возење и паркирање наназад , CARPLAY, Android Auto.... + 10.25"FULL DIGITAL инструмент табла пред возач + LED амбиентално осветлување во предните врати и LED ленти во табла пред совозач	2.000
Кожен волан со греење	200
Предни седишта со греење	200
Комбинација седишта еко кожа / платно со наслон за рака на задна клупа	400
SEAT PACK 2: Кожени седишта со наслон за рака, предни седишта со греење и вентилирање, Греење на задни седишта	1.700
SEAT PACK (LUMBAR): Кожени седишта со наслон за рака, Предни седишта електрично подесиви во 8 насоки, Лизгачки наслони за глава, Висински подесиво возачко седиште, предни седишта со греење и вентилирање, електрично регулирање на лумбарна потпора	2.000
DARK BROWN PACK (LUMBAR): BROWN / BLACK Кожени седишта со наслон за рака, Предни седишта електрично подесиви во 8 насоки, Лизгачки наслони за глава, Висински подесиво возачко седиште, предни седишта со греење и вентилирање, електрично регулирање лумбарна потпора	2.200
БОЈА: БЕЛА КРЕМАВА неметалик	300
БОЈА: МЕТАЛИК (Црна, Темно Сива, Темно Црвена, Темно Плава)	600